

147/2010 и бр.171/2013) во член 7 став (9) по зборовите „во PDF формат“ точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „освен доколку се доставуваат во електронска форма согласно член 7-а од овој Правилник“.

Член 2

По член 7 се додава нов член 7-а, кој гласи:

„Член 7-а

Прспектот и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност може до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија да се поднесат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.

Доколку проспектот и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност се поднесуваат во електронска форма, потребно е да бидат потпишани со квалификуван дигитален сертификат од секој од членовите на управниот и надзорниот одбор односно одборот на директори односно одговорните лица соодветно на видот на издавач.“

Член 2

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на проспектот и поканата за запишување и уплата на хартии од вредност.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-352/2
15 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

2268.

Врз основа на член 14 став 1 точка ж) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/14 и 15/15), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 15.4.2015 година донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВА ИЗДАВАЧОТ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПРИ ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЈАВНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 28/2008 и бр. 171/2013) (во понатамошниот текст: Правилник) во член 3 по ставот (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„(5) Барањето за одобрение и документите од став (1), став (2) и став (3) од овој член, издавачот може да ги достави до Комисијата и во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат.“

Ставот (5) станува став (6).

Член 2

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за документите што ги доставува издавачот на хартии од вредност при поднесување на барањето за одобрение на јавна понуда на хартии од вредност.

Член 3

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-353/2
15 април 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

2269.

Врз основа на член 222, став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ЦЕНИ И ЗАКУПНИНИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗЈАВАТА ДАДЕНА ОД ПРОДАВАЧОТ/ЗАКУПОДАВЕЦОТ ЗАВЕРЕНА КАЈ НОТАР

Член 1

Во Правилникот за начинот на водење, формата и содржината на Регистарот на цени и закупнини и формата и содржината на изјавата дадена од продавачот/закуподавецот заверена кај нотар („Службен весник на Република Македонија“ број 40/2015), Листот РЦ 1 како дел од Прилогот број 1 се заменува со нов лист.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-3694/4
17 април 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.